

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА

Последен пат ажурирана на 01.07.2022. година

HD-WIN користи колачиња и слични технологии на страната. Целта на оваа Политика за колачиња е да одговори на најчестите прашања кои се однесуваат на поимот и видот на колачиња, како и на начинот на кој Корисниците можат да ги контролираат истите, односно да ги прилагодуваат.

Термините кои почнуваат со голема буква во Политиката за колачиња имаат значење дефинирано во [Условите за користење](#) и [Политиката за приватност](#).

1. Дефиниција и цел на колачињата

Колаче е текстуална датотека која содржи информации и која се презема на Вашиот уред кога ќе посетите одредена страна. Откако еднаш ќе се преземат на одреден уред, со секоја следна посета на истата страна, колачињата се испраќаат назад до страната од која доаѓаат, односно на друга страна што го препознава тоа колаче.

Основна цел на колачињата е да ја направат нашата Услуга поефикасна, побезбедна и поприлагодена за Корисниците. Исто така, колачињата ни овозможуваат да го препознаеме Вашиот уред преку системот што го користиме и да Ви ја понудиме најдобрата можна конфигурација.

Колачињата овозможуваат да се направи разлика помеѓу Посетителите на страната. Покрај колачињата, постојат и други слични технологии кои имаат слична намена како колачињата, како што се „пиксели“ и „веб-беакони“, па терминот „колачиња“ во оваа Политика за колачиња ќе ги вклучи и таквите технологии.

HD-WIN користи колачиња заради собирање информации за тоа како се користат Страната и Услугите.

Редовно ги ажурираме табелите за колачиња содржани на Страната. Сепак, имајќи предвид дека колачињата се многу променлива категорија, одвреме-навреме може да дојде до промени во табелите кои следат.

2. Видови колачиња

Постојат три критериуми според кои се класифицираат колачињата:

Bloomberg Adria

Критериум 1: Траење

Во зависност од тоа колку долго траат, колачињата се поделени на:

- а) сесиски колачиња кои се привремени и престануваат да постојат по истекот на сесијата на Корисникот на страната, односно кога ќе го исклучи својот прелистувач;
- б) постојани колачиња кои остануваат на хард дискот на уредот на Корисникот се додека не бидат отстранети од Корисникот или од неговиот прелистувач. Времетраењето на постојаното колаче може да варира и е запишано во програмскиот код на секое поединечно колаче.

Критериум 2: Потекло

Во зависност од субјектот што ги поставува на Страната, колачињата се поделени на:

- а) колачиња на прва страна кои ги поставуваме ние како сопственик на Страната;
- б) колачиња на трета страна поставени од трети страни, како што се нашите надворешни соработници што ги ангажираме за обезбедување маркетинг или аналитички услуги. На пример, постојат колачиња од трета страна кои собираат податоци за пребарувањата на Корисникот на различни страни и на тој начин му овозможуваат на Корисникот да му се прикажуваат приспособени пораки или реклами во согласност со историјата на пребарување на Корисникот.

Во табелата со списокот на соработници, која е содржана во продолжението на Политиката за колачиња, можете да дознаете кои колачиња се поставени од нас (колачиња од прва страна), а кои од трети лица (колачиња на трета страна). За да разберете како се обработуваат Вашите податоци собрани со помош на користење на колачиња на трета страна, прочитајте ги политиките за приватност на давателот на таквите колачиња.

Критериум 3: Цел

Во зависност од целта за која служат, колачињата се поделени на:

- а) Неопходни колачиња

Без неопходните колачиња Страната не може правилно да функционира, бидејќи овие колачиња овозможуваат работа на страната на начин што обезбедуваат основна функционалност како навигација помеѓу страници, пристап до безбедни делови на Страната, безбедност на Страната, управување со мрежа и пристап и слично.

Bloomberg Adria

Назив 	Цел 	Поставувач 	Траење 	Вид 
google_auto_fc_cmp_setting	Ова колаче се користи за запомнување на согласноста на посетителот за одреден domein.	bloombergadria.com	Постојани	HTML
rc::a	Ова колаче прави дистинкција помеѓу луѓе и ботови, што е од клучно значење кога се креираат извештаи за користење на страни.	google.com	Постојани	HTML
rc::c	Ова колаче прави дистинкција помеѓу луѓе и ботови.	google.com		
rc::e	Ова колаче прави дистинкција помеѓу луѓе и ботови.	google.com	Сесиски	HTML
test_cookie	Ова колаче се користи за да се провери дали прелистувачот на посетителот поддржува употреба на колачиња.	doubleclick.net	1 ден	HTTP
XSRF-TOKEN	Овозможува безбедно користење на платформата од посетителите	bloombergadria.com	1 ден	HTTP

Bloomberg Adria

	на начин што спречува напади и ја штити платформата од напади.			
--	--	--	--	--

б) Статистички колачиња

Оваа категорија колачиња, исто така наречени „колачиња за перформанси“ или „аналитички колачиња“, служи за разбирање на движењата и интеракциите на Посетителите на Страната со собирање податоци што ги анализираме подоцна. Со нивна помош, можеме да откриеме кои страници се најмногу и најмалку популарни и да видиме како Посетителите се движат на Страната. Исто така, со помош на статистичките колачиња, можеме да преброиме посети и да препознаеме како Посетителите доаѓаат на Страната, што ни помага да ги преброиме посетите и да ги подобриме перформансите на Страната.

Со помош на статистичките колачиња, податоците анонимно се собираат и не можат да бидат употребени за идентификување на Посетителите. Оваа група главно вклучува колачиња на трета страна, кои нашите надворешни соработници кои ги ангажираме за статистички услуги, ги користат за нашите потреби.

Ако одбиете да ги користите овие колачиња, нема да бидеме во можност да знаеме кога сте пристапиле на Страната.

Назив 	Цел 	Поставувач 	Траење 	Вид 
_ga	Google Analytics колаче што се користи за доделување случајно генериран број на посетителите за нивна единствена идентификација.	bloombergadria.com	2 години	HTTP
_gat	Google Analytics колаче што се користи за регулирање на	bloombergadria.com	1 ден	HTTP

Bloomberg Adria

	барањата на посетителите.			
_gid	Google Analytics колаче што се користи за доделување случајно генериран број на посетителите за нивна единствена идентификација.	bloombergadria.com	1 ден	HTTP

в) Маркетинг колачиња

Со помош на маркетинг колачињата, ја подобруваме нашата страница и Ви овозможуваме најдобро корисничко искуство заедно со содржина што е прилагодена на Вас. Овие колачиња се поставени на Страната од нашите соработници кои ги ангажираме за маркетинг услуги. Тие користат информации за Вашата локација и Ви дозволуваат уникатно да ги идентификувате Вашиот прелистувач и уред, со цел да креирате профил од интерес на секој поединечен Посетител. Затоа ние сме во можност да Ви обезбедиме реклами и огласи кои Ви се важни на други локации на Интернет.

Ако маркетинг колачињата се оневозможени, на Посетителите не им се прикажуваат приспособени реклами и огласи што ги создаваме на други страни што ги посетуваат.

Назив 	Цел 	Поставувач 	Траење 	Вид 
__gads	Колаче кое регистрира кои реклами се прикажуваат на посетителот.	bloombergadria.com	1 година	HTTP
_fbp	Колаче што го користи Facebook за да обезбеди низа рекламни производи, како што е наддавање во реално време од трети лица огласувачи.	bloombergadria.com	3 месеци	HTTP

Bloomberg Adria

ads/ga-audiences	Ова колаче е поставено од Google AdWords за да ги врати посетителите кои можат да станат корисници врз основа на нивното однесување на платформата.	google.com	Сесиски	Pixel
google_experiment_mod#	Колаче што го користи AdSense за да експериментира со перформансите на рекламите на платформата.	bloombergadria.com	Постојани	HTML
GoogleAdServingTest	Регистрира кои огласи се прикажуваат на посетителот.	bloombergadria.com	Сесиски	HTTP
IDE	Колаче поставено од Google DoubleClick за да се регистрира и пријави посетител по прегледувањето или кликувањето на прикажаните реклами со цел да се измери ефективностa на рекламите и да се прикажат целните реклами на посетителот.	doubleclick.net	1 година	HTTP
tr	Колаче што го користи Facebook за да обезбеди низа	facebook.com	Сесиски	Pixel

Bloomberg Adria

	рекламни производи, како што е наддавање во реално време од трети лица огласувачи.			
_gat_gtag_xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Колаче што го користи Google Analytics.	google.com	Сесиски	HTTP

г) Некласифицирани колачиња

Ова категорија на колачиња, како и некои од субјектите кои ги поставуваат на Страната, сеуште се во процес на класификација.

Назив 	Цел 	Поставувач 	Траење 	Вид 
bloomberg_adria_session	Непозната	bloomberg_adria_session	1 ден	HTTP

3. Други технологии кои ги користиме на Страната

1) Google Analytics

Google Analytics е услуга што ја користиме за собирање, снимање и анализа на податоци поврзани со однесувањето на Посетителите при користење на Страната. Google Analytics користи колачиња за да го следи однесувањето на Посетителите, со цел да состави извештаи за посети и активности на Посетителите на Страната. HD-WIN користи Google Analytics за усогласување со највисоките стандарди зад заштита на приватноста.

Google Analytics е под контрола на компанијата Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Повеќе детали за обработката на лични податоци со помош на Google Analytics прочитајте на следниот линк: <https://policies.google.com/technologies/partner-sites>.

Информациите собрани од Google Analytics преку колачиња (како што е опишано во претходниот дел), а поврзани со користењето на Страната, обично се пренасочуваат на серверите на Google во САД, каде што се складираат. Google може да ги сподели со трети страни личните информации што ги собира користејќи ги опишаните технички

Bloomberg Adria

методи. Информациите собрани преку колачиња на Страната, Google ги користи за да ја анализира употребата на Страната и да ни обезбеди услуги поврзани со Страната и услугите. Спроведовме анонимизација на Страната, што значи дека Google ја скратува IP адресата на Посетителите од земјите членки на ЕУ и ЕЕЗ. По исклучок, може да се случи IP адресата целосно да се префрли на серверите на Google во САД, каде што последователно се скратува.

Ако сакате да го спречите Google да ги споделува и обработува Вашите податоци поврзани со употреба на Страната и кои се собрани со колачиња, можете да го направите тоа со преземање и инсталирање на приклучокот, кој може да се најде на <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en>. Овој приклучок користи JavaScript за да го извести Google Analytics дека не може да се префрлат податоци или информации за Посетителот на Google Analytics. Дополнително, можете да ги оневозможите овие колачиња како што е објаснето во одделот *Оневозвозможи колачиња?*

Повеќе за тоа како Google користи податоци кои ги собира по пат на Страната и Услуги, прочитајте на <https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk>.

Можете да прочитате детали за Google Analytics на <https://marketingplatform.google.com/about/>, додека повеќе информации за сопствената обработка на податоците на Посетителите на Google може да најдете овде: <https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cour-privacy-policy%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers>.

2) Google Tag Manager

Google Tag Manager е алатка која ни овозможува централно да управуваме со т.н. тагови, користејќи соодветен интерфејс. Оваа алатка не користи колачиња и не собира лични информации, туку само имплементира тагови на Страната.

Google има специјална политика за приватност што го регулира овој начин на собирање лични податоци од трети лица поставувачи, кои можете да ги прочитате на <https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/>. Сепак, Google Tag Manager нема пристап до такви податоци. Во случај на деактивирање на поединечен домен/страна, односно колачиња, Google Tag Manager останува активен за сите ознаки кои овозможуваат следење доколку се претходно имплементирани преку оваа алатка.

3) Социјални мрежи

HD-WIN и Партнери собира и обработува лични податоци преку кориснички интеракции на социјалните мрежи како на пр Facebook, Twitter, Instagram и YouTube (заеднички: Социјални Мрежи). HD-WIN, односно одговорни лица назначени од HD-WIN и Партнери имајте увид во пораките и/или објавите на Социјалните Мрежи. Сепак, во случај на лични податоци собрани преку Социјалните Мрежи, особено вклучувајќи, но не ограничувајќи се на пораки испратени од Корисниците, ниту HD-WIN ниту Партнерите не ги складираат или обработуваат на друго место освен како што е наведено во Политиката за колачиња или [Политиката за приватност](#). По исклучок, HD-WIN и/или Партнерите може да ги складираат вашите лични податоци собрани преку Социјалните Мрежи во согласност со важечките прописи.

Bloomberg Adria

HD-WIN и Партнери користете ги услугите на Социјалните Мрежи со креирање страници/сметки на Социјалните Мрежи. Нивните политики за приватност кои ги регулираат сите релевантни прашања од областа на заштитата на личните податоци можете да ги прочитате на следните линкови:

FACEBOOK ONLINE	https://www.facebook.com/privacy/policy/
YOUTUBE ONLINE	https://policies.google.com/privacy?hl=hr
INSTAGRAM ONLINE	https://help.instagram.com/519522125107875
TWITTER ONLINE	https://twitter.com/en/privacy

HD-WIN и Партнери тие не влијаат на политиките за приватност на Социјалните Мрежи, кога Социјалните Мрежи се појавуваат во улоги на независни ракувачи со лични податоци.

Во случај на прашања поврзани со собирање и обработка на лични податоци од која било Социјална Мрежа, или ако сакате да остварите некое од вашите права како субјект на податоци, можете да го испратите вашето барање до:

(a) Facebook:

Контролор на податоци: META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска

Лице за заштита на личните податоци:

<https://hr-hr.facebook.com/policy.php>

<https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970>

Доколку имате поплака за собирање и обработка на вашите лични податоци, можете да контактирате со органот одговорен за надзор на работата на Meta Platforms Ireland Ltd, надлежниот орган за заштита на личните податоци во Ирска или надлежниот орган за заштита на личните податоци во вашата земја.

Социјалната Мрежа Facebook е во сопственост на Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, која е независен контролор на лични податоци. Facebook

Bloomberg Adria

им овозможува на своите корисници да креираат своја сметка, да додаваат фотографии и да се поврзуваат со други корисници преку барања за пријатели.

Ако корисникот на Facebook живее надвор од САД или Канада, контролорот на личните податоци е Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.

На Платформата го користиме приклучокот за Facebook, кој ќе го прикаже соодветниот елемент на Facebook на лицето чии податоци се обработуваат при пристап до Платформата. Сите достапни додатоци на Facebook се достапни на следниот линк: <https://developers.facebook.com/docs/plugins/>.

Користејќи го додатокот, Facebook добива информации за одредена страница на Платформата што лицето ја посетило. Ако се најавите на Платформата преку вашата сметка на Facebook, Facebook ќе може да открива секој пат кога ќе ја посетите Платформата. Овие информации се собираат преку елемент на Facebook имплементиран на платформата, кој испраќа известување до вашата сметка на Facebook. Секој пат кога некое лице ќе кликне на копчето Facebook што се наоѓа на Платформата, како што е копчето „Ми се допаѓа“, или ако лицето остави коментар на страницата на Facebook, личните податоци ќе бидат обработени во Facebook профилот на тоа лице.

Дополнително, секогаш кога лицето чии податоци се обработуваат ќе се најави на неговата сметка на Facebook додека пристапува до Платформата, елементот Facebook на Платформата ќе го извести Facebook, без разлика дали лицето ќе кликне на елементот Facebook на платформата. Ваквиот пренос на податоци може да се спречи со одјавување од сметката на Facebook пред да се приклучите на Платформата.

(b) YouTube:

Контролор на податоци: Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ирска

Лице за заштита на личните податоци:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Доколку имате поплака за собирање и обработка на вашите лични податоци, можете да контактирате со органот одговорен за надзор на работата на YouTube, надлежниот орган за заштита на личните податоци во Ирска или надлежниот орган за заштита на личните податоци во вашата земја.

Социјалната Мрежа Facebook е во сопственост на YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD, кое е поврзано лице на друштвото Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD, и се смета за независен контролор на лични податоци. YouTube е интернет видео портал кој им овозможува на своите корисници да објавуваат различни типови на сите видови видеа, вклучувајќи филмови, ТВ емисии, музички видеа, како и видеа создадени од самите корисници.

Ако сте најавени на вашата сметка на YouTube кога пристапувате до Платформата, YouTube ќе открива секој пат кога ќе отворате страница на Платформата на која има

Bloomberg Adria

имплементирана содржина на YouTube. Овие информации ги собираат YouTube и Google, кои испраќаат известување до вашата сметка на YouTube.

Дополнително, секогаш кога лицето чии податоци се обработуваат ќе се логира на неговата YouTube сметка додека не пристапи до Платформата, YouTube елементот на Платформата ќе го извести YouTube и Google, без разлика дали лицето ќе кликне на YouTube елементот (видео) на Платформата. Овој пренос на податоци може да се спречи со одјавување од вашата сметка на YouTube пред да се приклучите на платформата.

(c) Instagram:

Контролор на податоци: META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска

Лице за заштита на личните податоци:

<https://hr-hr.facebook.com/policy.php>

<https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970>

Доколку имате поплака за собирање и обработка на вашите лични податоци, можете да контактирате со органот одговорен за надзор на работата на Instagram, надлежниот орган за заштита на личните податоци во Ирска или надлежниот орган за заштита на личните податоци во вашата земја.

(d) Twitter:

Контролор на податоци: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирска

Лице за заштита на личните податоци:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

<https://help.twitter.com/forms/privacy>

Доколку имате поплака за собирање и обработка на вашите лични податоци, можете да контактирате со органот одговорен за надзор на работата на Twitter, надлежниот орган за заштита на личните податоци во Ирска или надлежниот орган за заштита на личните податоци во вашата земја.

Социјалната Мрежа Facebook е во сопственост на Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD. Twitter е јавно достапна платформа која им овозможува на своите корисници да објавуваат т.н твитови со вашите следбеници, како и обраќање до пошироката публика преку употреба на hashtag, линкови и опции за retweet.

Имајќи предвид дека елементот Twitter се имплементира на платформата, секој пат кога ќе пристапите на страницата во рамките на Платформата, наведениот елемент на Twitter (копче Twitter) автоматски ќе се прикажува на вашиот компјутер. По тој повод,

Bloomberg Adria

Twitter ќе добие информации за конкретната страница на Платформата што сте ја посетиле.

Ако сте најавени на вашата сметка на Twitter кога пристапувате до Платформата, Twitter ќе открива секогаш кога ќе отворите страница на платформата на која е имплементирана содржината на Twitter. Овие информации ги собира елементот Twitter на Платформата, кој испраќа известување до вашата сметка на Twitter. Секој пат кога некое лице ќе кликне на копчето Twitter на Платформата, личните податоци ќе се обработуваат во сметката на Twitter на тоа лице.

Повеќе информации за обработката на податоците на Twitter може да најдете на следната страница: <https://twitter.com/privacy?lang=en>.

4. Правен основ за користење колачиња

Користиме колачиња само ако се согласувате со истото на банерот за колачиња. Соодветно на тоа, правната основа за користење на колачиња на Страната е согласност на Посетителот, дадена во согласност со [Политиката за приватност](#).

Се претпоставува дека уредот што го користите за пристап до Страната е Ваш. Ако пристапувате на Страната од уред кој не е во Ваша сопственост, постои претпоставка дека имате овластување да дадете согласност за употреба на колачиња на тој уред, во согласност со Политиката за колачиња.

5. Оневозможување колачиња

Сите категории колачиња, освен неопходните, може да се оневозможат преку банерот за колачиња или поставките за колачиња на Страната, како и преку поставките на прелистувачот што го користите.

- а) Ако ја изберете опцијата „Одбиј ги сите“ на банерот, ќе ја оневозможите употребата на сите (освен потребните) колачиња преку банерот.
- б) Со избирање на опцијата „Поставки за колачиња“, можете исто така да ги приспособите Вашите параметри за колачиња. Секоја поединечна категорија може да се овозможи или оневозможи со избирање на копчето „Вклучено“ или „Исклучено“ на Страната. Откако ќе ги промените поставките за колачиња, треба да ги зачувате промените и да ја освежите Страната, по што ќе почнат да се применуваат новите поставки.
- в) Колачињата можете исто така да ги прилагодите преку прелистувачот, имајќи предвид дека прелистувачите обично се автоматски поставени да ги прифаќаат сите колачиња. Ако сакате да ја промените поставката за колачиња,

Bloomberg Adria

контактирајте со центарот за помош на прелистувачот што го користите. Некои од линковите кои можат да Ви помогнат се:

- [Google Chrome](#)
- [Internet Explorer](#)
- [Mozilla Firefox](#)
- [Safari \(Desktop\)](#)
- [Safari \(Mobile\)](#)
- [Android Browser](#)
- [Opera](#)
- [Opera Mobile](#)

Секој прелистувач има свој систем за управување со колачиња и поставувања. Ако ги оневозможите сите колачиња (вклучувајќи ги и потребните), постои ризик да не можете да пристапите или да користите одредени делови од Страната или да видите одреден дел од Содржината.

Прочитајте повеќе за колачињата и нивната употреба или оневозможување на <http://www.aboutcookies.org/>.

6. Измена на Политиката за колачиња

Политиката за колачиња може да се ажурира од време на време, за што ќе Ве известиме преку Страната во разумен рок пред промената да стапи на сила, како и по нејзиното влегување во сила.